

- [Почетна](#)
- [Импресум](#)
- [Маркетинг](#)

[Услови за користење](#) | Добредојдовте на страната на A1ON. | Четврток, Април 7, 2016

•

•



- [Почетна](#)
- [Македонија](#)
- [Економија](#)
- [Регион](#)
- [Свет](#)
- [Спорт »](#)
- [Забава »](#)
- [Здравје](#)
- [Култура](#)
- [Колумни](#)
- [Технологија](#)
- [Видео](#)

Навигација: [Почетна](#) » [Македонија](#) » ЗНМ: Партиите да го прифатат предлогот на Ван Хауте за медиуми



ЗНМ: Партиите да го прифатат предлогот на Ван Хауте за медиуми

Објавено: [15:44, 02/02/2016](#) Прегледано: 410 пати.



Политичките партии, утре ќе ги продолжат разговорите за реформата во медиумскиот систем, кое е една од клучните предуслови за решавање на политичката криза и за обезбедување предуслови за слободни избори.

„Ги повикуваме политичките партии да демонстрираат демократска зрелост и одговорност и без одлагање да го прифатат предлогот на европскиот посредник Питер Ван Хауте за вистински реформи во медиумскиот систем. Овој предлог се базира на најдобрите европските практики дополнет со најдобрите идеи од македонските новинари, медиуми и експерти. Тој ќе ги ослободи македонските медиумите од притисокот на политиката и ќе придонесе да имаме попрофесионални и поодговорни медиуми.

Со прифаќање на предлозите на Ван Хауте, МРТ ќе биде сервис на граѓаните, а не политичките партии, а Агенцијата на медиуми стручно и професионално тело кое ќе ја штити слободата на медиумите. Со тоа, исто така, ќе престане една лоша практика власта со јавни пари да ги корумпира и контролира медиумите.

Со спроведувањето на понудените реформите Македонија ќе научи важна лекција дека во демократски земји медиумите треба да работат без притисок со цел точно и навремено да ги информираат граѓаните и да бидат коректив на работата на секоја власт. Со реформите во медиумите ќе обезбедиме услови за слободни избори и ќе направиме сериозен чекор напред за побрза интеграција во ЕУ.

Ги повикуваме ЕУ и САД да ги убедат политичките партии да ги прифатат предлозите на Ван Хауте и да не направат болни компромиси кои нема да бидат во интерес на слободата на медиумите.“, стои во соопштението од ЗНМ.